

Друштво за животно осигурување СИГАЛ ЛАЈФ А.Д Скопје



Информативен документ за производ за осигурување

Друштво за животно осигурување СИГАЛ ЛАЈФ АД Скопје

со седиште во Скопје - Република Северна Македонија,

основана на 29.06.2011 година,

со решение на Агенцијата за супервизија на осигурување бр.09-636/2 од 17.05.2011 година

Продукт: Ризико Плус



Allianz
Partners

Ова е информативен документ за производот за осигурување РИЗИКО Плус. Сите детали поврзани со информациите пред и по склучување на договорот за овој производ се достапни и можат да се преземат од официјалната веб-страница <https://iute.mk/osiguruvanje-za-zashtita-na-kredit/> Откако ќе се согласите да се осигурате, со прифаќање на условите за осигурување и извршување или овластување на уплата на премијата за осигурување, горенаведените информации, заедно со сертификатот за осигурување, ќе ти бидат испратени и по електронски пат.

Напоменуваме дека е исклучително важно да ги прочитате сите овие документи со внимание

Каков е овој вид на осигурување?

РИЗИКО Плус е доброволно осигурување кое им се нуди на лицата кои земаат кредити и ги штити од ризикот да не бидат во можност да го вратат кредитот поради непредвидени настани, како што се губење на живот или неспособни за работа како последица од несреќа и болести. На овој начин, преостанатиот износ на кредит не го наследуваат членовите на семејството, туку го отплаќа осигурувачот.

Во случај на еден од настаните наведени во делот за покривање, осигурителната компанија го плаќа преостанатиот дел од обврската за кредит, согласно општите услови на договорот за осигурување. **Овој производ не претставува обврска за добивање на кредит, туку е по избор на кредитокорисникот.**



Што покрива осигурувањето?

Овој производ обезбедува осигурително покривање за осигурениците и тоа:

- ✓ Загуба на живот како последица од болест
- ✓ Загуба на живот како последица од незгода
- ✓ Целосен траен инвалидитет како последица од незгода
- ✓ Привремена спреченост за работа како последица од болест или незгода
- ✓ Хоспитализација како последица од болест или незгода



Што не е покриено?

Овој производ не покрива доколку осигурениот случај настанене поради:

- ✗ Самоубиство, обид за самоубиство, самоповреди без разлика дали сте нормални или неразумни или се должат на злоупотреба на алкохол, растворувачи или дроги (освен лекови земени под надзор на лекар, а не за лекување на зависност од дрога)
- ✗ ако во моментот на склучување на договорот за осигурување, осигурениот случај веќе настанал или во процес на настанување, а осигуреникот имал сознание за тоа
- ✗ Синдром на Стекнат Имунлошки Дефицит (СИДА) и други болести поврзани со него
- ✗ е од стрес, анксиозност, депресија или какво било ментално или нервно нарушување, освен ако не сте упатени кај консултант психијатар од вашиот лекар
- ✗ како резултат на претходно постоечка состојба или хронична состојба

- ✗ поради нормална бременост, освен медицинска компликација што се јавува директно како резултат на вашата бременост или состојба поврзана со бременоста
- ✗ од медицински операции или третмани кои не се медицински неопходни, вклучувајќи козметички или третмани за убавина
- ✗ поради свесност за вашата претстојна болест на или пред датумот на почеток на вашиот сертификат за осигурување
- ✗ вашиот договор на определено време завршува пред датумот на почеток на полисата или за време на периодот на покривање и не се обновува
- ✗ обид или извршување на абортус без препорака на лекар специјалист
- ✗ Војна, инвазија, акт на странски непријател, непријателства (без разлика дали е објавена војна или не), граѓанска војна, бунт, граѓански немири, немири, револуција или воена или узурпирана власт, тероризам
- ✗ Радиоактивна контаминација од јонизирачко зрачење или контаминација од какво било нуклеарно гориво или од каков било нуклеарен отпад што произлегува од согорување на нуклеарно гориво или радиоактивен, токсичен, експлозивен или друг опасен ефект од која било експлозивна нуклеарна опрема или дел од таа опрема

Каде сум покриен со осигурување?

Територијалниот опфат на осигурително покривање вклучува осигурителни настани низ целиот свет.

Дали има ограничувања на покритието?

- ! лица помлади од 18 години
- ! лица постари од 64 години
- ! лица кои не се во редовен работен однос во моментот на склучување на договорот најмалку 6 месеци (за вработени) или 12 месеци (за самовработување)
- ! лица со работно место надвор од Република Северна Македонија

Период на исклучување

- ! 30 дена од датумот на почеток на полисата кога не може да се побара надомест за ниту еден покриен настан, освен во случај на смрт

Период на чекање

- ! Бројот на денови пред да можете да поднесете барање и да добиете месечен бенефит за осигурен настан:

- Несреќа и болест: 60 последователни дена
- Хоспитализација 60 дена, со минимум 7 последователни дена од настан

Период на чекање се пресметува по истекот на периодот на исклучување

Кои се моите обврски?

- Да ја платите премијата за осигурување редовно и во целост;
- Внимателно да ги прочитате информациите пред да дадете согласност за склучување на договорот за осигурување, само откако ќе се уверите дека ова осигурување е соодветно за вас, но во секој случај пред уплата на премијата за осигурување;
- Да не известите за промени што ве прават неподобни за добивање на ова осигурување

Како можам да платам?

Премијата за осигурување се плаќа еднократно.

Кога започнува и кога завршува покритието?

Покритието започнува на денот наведен во Сертификатот за осигурување под услов да е платена премијата за осигурување.

Покритието завршува кога:

- Го откажуваш осигурувањето во период од 14 дена
- Целосна исплата на кредит
- Во случај на настанување на осигурен случај или исплата на максималниот износ на бенефит.
- Кога не живеете/работите во Република Северна Македонија

Како можам да го раскинам договорот?

Договорот за осигурување може да се откаже во рок од 14 дена од денот на издавање на сертификатот кој одговара со датум на почеток на осигурување.

Премијата ќе се врати во целост, освен кога е случај на осигурен настан.

За да го раскинете договорот треба да дадете писмена изјава. Во случај на поврат на кредитот договорот ќе биде автоматски раскинат.

По истек на периодот од 14 дена, не се врши поврат на уплатената премија

Осигурително брокерско друштво ИУТЕ САФЕ АД Скопје со ЕМБС 7796331 и седиште на ул. Пиринска бр.29, Скопје со решение за издавање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи бр.14-1-167 од 05.08.2024 год. издадено од страна на Агенција за супервизија на осигурување.

Контакт за прашања или повеќе информации:

Е-пошта: info@ute.mk

Телефонски број: 13 333

Адреса: Улица 1732, бр. 4, Комплекс Парк Резиденс, ламела А, 1000 Скопје

Нашиот персонал е подготвен да одговори на сите ваши прашања или нејаснотии.

